

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Во убава културна атмосфера, во присуство на многу гости, беа промовирани книгите "Македонија олтар" од поетот Перо Дамчевски-Коцин и "Кратка историја на Македонија" од историчарот Ристо Стефов.

Пишува: Душан РИСТЕВСКИ


Фото: Илија ВЕЉАНОСКИ

Во просториите на Македонски културен центар "Илинден" во Рогдаел беа промовирани книгите "Македонија олтар" од поетот Перо Дамчевски-Коцин и "Кратка историја на Македонија" од историчарот Ристо Стефов. Оваа промоција беше дел од програмата која Литературното друштво "Григор Прличев" ја почна по повод 30-годишнината од основањето. Досега од своите членови друштвото има објавено 50 наслови

ПРОМОВИРАНИ ДВЕ КНИГИ ВО СИДНЕЈ, АВСТРАЛИЈА



И ВО ТУЃИНА СЕ ПИШУВА ЗА МАКЕДОНИЈА



на книги од сите жанрови.

Во убава културна атмосфера, во присуство на повеќе од 150 посетители, меѓу кои и македонскиот амбасадор Виктор Габер и госпоѓа Габер, како и дел од македонското свештенство, претставници на македонските општини и организации во Сиднеј, беа претставени делата на Перо Дамчевски-Коцин и Ристо Стефов. Првиот преку поезија, а другиот преку опсежни историски факти ја претставија Македонија, која во текот на вековите минувала низ успеси и слава, како и премрежија на делби и уништување. Во музичкиот дел од програмата, втората група на КУД "Илинден" од Рогдаел, со сплетот за Гурѓовден потврди дека ја заслужува својата возвишена титула: Амбасадор на македонскиот фолклор во Австралија.

Книгата "Македонија олтар" ја претстави Жаклина Михајлова, која нагласи дека поетот како еден хроничар ги доближува политичките превирања во независниот дел

на Македонија по 2001 година, кога по којзнае кој пат се наездија соседите како крволочни волци да грабнат делови од Македонија и целосно да ја уништат. Исто така, поетот Перо се претстави со еден свој поетски опус, со кој им ги затрепери срцата на присутните. Ова е трета книга на поетот Дамчевски-Коцин, кој живее во Сиднеј од 1978 година, а неговата поезија, исто така, е застапена во повеќе антологиски дела, како во Австралија, така и во Македонија.

За книгата "Кратка историја на Македонија" говореше писателот и издавач Виктор Бивел. Таа е издадена на англиски јазик и е наменета за втората и за третата генерација Македонци, како и за пошироката англиска читателска публика. Виктор Бивел го потенцира лесно читливиот текст на Ристо Стефов, кој знае преку изнесените факти да го фрапира читателот и да го поттикне да истражува повеќе за своите корени. Ристо Стефов живее и твори во Канада и зад себе има десетина наслови на историска литература, во која главна преокупација е Македонија.